

КОНЦЕРТ ЗА ПАМЕТЕЊЕ НА ЛЕГЕНДАРНИТЕ БЕБЕК, ТИФА И АЛЕН



ЗАБАВА

Легендарните Бебек, Тифа и Ален, здружени во проектот "Кад би био Бјело Дугме", во "Метрополис арена" направија спектакуларен концерт на кој присуствуваа и многу млади, кои не биле ниту родени кога беше основана групата "Бјело дугме".

Скопскиот настап беше дел од нивната светска турнеја. По концертот во Скопје заминуваат за Копенхаген и Малме, по што следуваат настапи во Хрватска - во Пула, Загреб и Бјеловар.

Пишува: Милева ЛАЗОВА



Кад остарим", "Падају звијезде", "Не спавај мала моја", "Доживети стоту", "Селма"... пееше во еден глас повеќеилјадната публика, со многу емоции, носталгично враќајќи се во детството, во младоста. Славната тројка, Жељко Бебек, Младен Воичиќ-Тифа и Ален Исламовиќ, покажа дека добрата песна и по толку години опстанува и трае. Адреналинот се подигнуваше уште пред да почне концертот, кога различните генерации во хор ги извикуваа имињата на своите идоли. На почетокот одекна хитот "Кад би био Бјело дугме", по што на сцената излегоа Ален, Тифа и Бебек, а потоа следуваше настапот на Тифа, кој ги испеа најголемите хитови кога тој беше дел од групата - "Песна за Есму", "Ради радио"...

Цел час Тифа ја загреваше публиката за она што следуваше. Еуфоричноста на публиката се зголеми кога на сцената се појави

Возобновувањето на групата "Бјело дугме" почна уште во 2005 година кога Жељко Бебек, Младен Воичиќ-Тифа и Ален Исламовиќ, заедно со Горан Бреговиќ, настапија во Сараево, Загреб и Белград. По овие концерти легендарното трио продолжи да го негува духот на некогаш славната група. Бебек беше првиот пејач, по цела деценија го наследи Тифа, а по една година на негово место дојде Исламовиќ, кој со групата остана пет години... Денес, настапувајќи ширум земјината топка, легендарните Бебек, Тифа и Исламовиќ се грижат и натаму да живее духот на групата, овој пат обединет во "Кад би био Бјело дугме".



ТРИТЕ "БЕЛИ КОПЧИЊА" ЈА ВООДУШЕВИЈА МАКЕДОНСКАТА ПУБЛИКА

Бебек. Тој го почна рок-блокот во кој се речеа многубројните хитови, а по неколкуте песни на ред беше Ален Исламовиќ, кој важеше за голем шармер и заводник на поранешните простори. Неговите незаборавни балади "Ево заклеку се", "Након свих ових година" ги разнежнија срцата на присутните. Понесен од атмосферата, Ален рече дека е време за малку побрз ритам и ги запеа "Хај нек се чује, хај нек се зна", "Моји другови", "Напиле се улице", како и

песните од времето кога членуваше во групата "Дивље јагоде" - "Криво је море" и "Мотори".

Пред крајот на концертот, Тифа, Ален и Бебек заедно излегоа на сцената и ги испеаја "Ружица си била", "Гурѓевдан", "Лажеш злато, лажеш душо", "Липе цвату". По цели три часа публиката не сакаше да си замине, па трите легенди се вратија на сцената и заедно ја испеаја "Хајдемо у планине".